



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 јули 2017 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јуни 2017 година

- Каматните стапки на вкупните кредити и вкупните депозити во јуни 2017 година останаа непроменети во однос на претходниот месец, на ниво од 6,0% и 1,6%, соодветно.
- Во јуни годинава, банките и штедилниците новите кредити ги одобруваа по просечна каматна стапка од 5,2%, намалена за 0,3 п.п. во однос на минатиот месец. Каматната стапка на новопримените депозити забележа месечно зголемување од 0,1 п.п. и изнесува 1,5%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и новите кредити и депозити

	12.2015	6.2016	7.2016	8.2016	9.2016	10.2016	11.2016	12.2016	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017	6.2017
во % на годишно ниво														
Вкупни кредити	6.5	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0
Корпоративен сектор	6.3	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5
Домаќинства	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5
Новоодобрени кредити	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.3	5.9	5.4	5.4	5.3	5.5	5.2
Корпоративен сектор	5.9	5.8	5.9	5.8	5.8	5.6	5.7	5.2	5.9	5.1	5.2	5.1	5.4	5.0
Домаќинства	5.7	5.9	5.8	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8	5.7
Вкупни депозити	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6
Корпоративен сектор	2.2	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
Домаќинства	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
Новопримени депозити	1.6	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5
Корпоративен сектор	1.3	0.9	1.3	0.9	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1	1.2
Домаќинства	1.9	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6



Извор: НБРМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор²



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор во јуни забележа месечно намалување од 0,1 п.п., и изнесува 5,5%. Минималната надолна промена е резултат на падот кај сите компоненти т.е. денарското кредитирање, без и со валутна клаузула, како и кредитирањето во странска валута (за по 0,1 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка забележа пад од 0,6 п.п..
- Во јуни, банките и штедилниците одобрувале нови кредити на корпоративниот сектор по просечна каматна стапка од 5,0%, што претставува надолна промена од 0,4 п.п. во однос на претходниот месец. Притоа, месечното намалување произлегува од падот кај денарските кредити, со и без валутна клаузула (0,7 п.п. и 0,4 п.п., соодветно), во услови на раст на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,4 п.п.). Во однос на јуни 2016 година, оваа каматна стапка е пониска за 0,8 п.п.



Извор: НБРМ.


² За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Од март годинава, каматните стапки на вкупно примените депозити од корпоративниот сектор, се одржуваат на нивото од 2,0%. Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 0,1 п.п..
- Споредено на месечна основа, просечната каматна стапка на новопримените депозити³ на корпоративниот сектор во јуни оствари минимален раст од 0,1 п.п. и изнесува 1,2%. Притоа, зголемувањето кај оваа каматна стапка произлегува од растот на стапките кај денарските депозити, со и без валутна клаузула (за 0,6 п.п. и 0,1 п.п., соодветно), како и депозитите во странска валута (за 0,1 п.п.). На годишно ниво, оваа каматна стапка бележи раст од 0,3 п.п..

2. Каматни стапки на домаќинствата⁴



Извор: НБРМ.




- Каматната стапка на вкупните кредити одобрени на домаќинствата остана непроменета во однос на претходниот месец, на ниво од 6,5%. Во однос на јуни 2016 година, оваа каматна стапка е пониска за 0,2 п.п..
- Во јуни, новото кредитирање на домаќинствата се вршело по просечна каматна стапка од 5,7%, што претставува месечно намалување од 0,1 п.п.. Минималната надолна промена се должи на падот на денарските кредити, со валутна клаузула (за 0,2 п.п.). Во однос на јуни 2016 година, оваа каматна стапка е пониска за 0,2 п.п..

³ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.


⁴ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.



- Трет последователен месец каматната стапка на вкупните депозити од домаќинствата, изнесува 1,5%, додека на годишна основа, оваа каматна стапка забележа пад од 0,3 п.п..
- Просечната каматната стапка на новопримените депозити⁵ од домаќинствата, четврт месец по ред се задржува на ниво од 1,6%. На годишна основа, кај оваа каматна стапка е забележана надолна промена од 0,3 п.п..

⁵ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика**

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspix](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix)

Методолошки појаснувања: [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspix](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
[http://nbrm.mk/kalendar na objavuvanje na podatoci.nspix](http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 август 2017 (референтен пресек заклучно со јули 2017).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).